



## Регионална платформа за слобода на медиуми: Полицијата да дејствува веднаш кога им се закануваат на новинарите

27/05/2020 - 10:25

#ДАСЕКЛИКНЕИЛИНЕ, ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Регионалната Платформа за застапување на слободата на медиумите и новинарската безбедност (SafeJournalists.net) реагира за случајот во Бања Лука, каде **Вања Стокиќ**, главен и одговорен уредник на порталот Е-трафика добила порака на нејзиниот профил на Фејсбук од позната личност во која се вели дека тој ќе ги „обезглавува“ не само мигрантите, туку и „сите оние кои ќе ги подржуваат и ќе им посакуваат добредојде“. Иако се знаеше идентитетот на сторителот, велат од Платформата, тој беше уапсен дури следниот ден, по дополнителни закани и заплашување на Стокиќ и нејзините пријатели и по силната реакција во јавноста.


Во петокот, на 22 мај, Стокиќ добила вознемирувачката порака откако на својот профил објавила фотографија со двајца мигранти. Таа се обидела да ги пријави заканиите во полиција веднаш, но и било кажано да се врати во понеделник – три дена по заканиите. Стокиќ рече дека истата личност повторно ја контактирала, повторувајќи ги заканиите, па дури и оставил телефонски број, за таа да може да го предаде на полицијата.

Потоа, цели два часа тој ме малтретираше мене и моите пријатели на социјалните мрежи и пишуваше одвратни коментари“, рече Стокиќ и додаде дека полицијата во Бања Лука не ги сфаќала сериозно овие закани и не сакала да земе нејзината изјава. Ваквиот став овозможи заканиите и заплашувањата да продолжат.

Партнерот на SafeJournalists.net, ВН Journalists, остро го осуди непрофесионалното однесување на полицајците во овој случај и побара санкционирање на лицата кои задоцнија со земањето на изјавата и спроведувањето на истрага за ова кривично дело.

„Тешко е да не се забележат двојни стандарди овде – кога добиваат закани јавните службеници преку социјалните мрежи, надлежните реагираат итно. Случаите брзо се испитуваат, а сторителите се пронаоѓаат и санкционараат“, рече **Борка Рудиќ**, генерален секретар на новинарите во БиХ.

„Во случајот на Вања Стокиќ, полициската администрација на Бања Лука дејствувала непрофесионално и не ги сфатила сериозно заканиите, со што се овозможило Стокиќ повторно да биде заплашена од истата личност. Сега, кога сторителот е уапсен, ние инсистираме на сериозна истрага и санкционирање на лицето кое и се заканило“.



### ПОПУЛАРНО



Српските туристи летово ќе доби 200 илјади електронски картички бесплатна патарина во земјава



МЗ: 13 починати и 14 новозаразени со Ковид-19



Поднесена иницијатива за референдум против дигитализацијата во образование - протестите продолжуваат



Песни на Ѓорѓе Балашевиќ влегоа во учебниците за основно образование во Србија

МЗ: 14 починати и 46 новозаразени со Ковид-19

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

27/05/2021

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсини бара одговорност за прекршења права

27/05/2021

Мрежата [SafeJournalists.net](#), која претставува повеќе од 8.200 новинари и медиумски работници во Западен Балкан, му се придружува на нејзиниот член од БиХ Новинари во изразувањето на загриженост за ставот на полициската администрација на Бања Лука.

„Додека го поздравуваме апсењето, жалиме што полицијата не реагира веднаш и не се погрижила Стокиќ и нејзините пријатели да не бидат изложени на дополнителни заплашувања. Ги повикуваме надлежните органи да прифатат дека законите и заплашувањето на новинарите се закани кон јавниот интерес. Ваквите случаи мора да бидат истражени и сторителите да бидат казнети без одлагање, а со тоа, државата испраќа јасна порака дека таквото однесување нема да се толерира“, соопштуваат од Платформата.

SafeJournalists.net ќе ги информира релевантните национални и меѓународни заинтересирани страни за овие случаи.

„Секој напад врз новинарите е напад врз јавниот интерес, демократијата и правата на сите граѓани“, потенцира Платформата, која поврзува медиумски организации од Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, БиХ и Хрватска.

\* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.



0

0

## МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

27/05/2021

0

Нов протест на текстилните работнички од Штип, Хелсиншки бара одговорност за прекршените права

27/05/2021

0

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ за најдобра новинарска сторија

27/05/2021

0

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

0

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

0

СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

27/05/2021

0

Светот под ризик да ја надмине границата на затоплување

Новинарки на Радио МОФ ја добија наградата „Жан Моне“ најдобра новинарска сторија

27/05/2021

МЗ: 13 починати и 53 новозаразени од Ковид-19

27/05/2021

Случајот Проташевич – „голема грешка која го врати фокусот на политичката криза во Белорусија“

27/05/2021

СОНК најави штрајк ако не се исплати прекувремената работа на наставниците, од МОН велат редовно уплаќале

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

РАДИО МОФ НА TWITTER

РАДИО МОФ НА INSTAGRAM



radiomof




## Tweets by @RadioMOF



Радио МОФ  
@RadioMOF

По дојавите за наводна бомба, и личната наредба на претседателот Александар Лукашенко за приземјување на авионот, безбедносните сили во авионот не наоѓаат ништо. Но, го наоѓаат новинарот, активист и дисидент Роман Проташевич, и го апсат [radiomof.mk/sluchajot-prot...](https://radiomof.mk/sluchajot-prot...)



5h



Радио МОФ  
@RadioMOF

[Embed](#)[View on Twitter](#)[Load More...](#)[Follow on Instagram](#)[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Контакт](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивни ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.